

ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

(„Сл. весник на РМ“ бр. 92/2007, 136/2011, 23/2013, 25/2013, 137/2013, 164/2013, 158/2014, 15/2015, 129/2015, 192/2015, 30/2016)

и („Сл. весник на РСМ“ бр.18/20)

I Општи податоци за надзорот

Полн назив на субјектот за надзор	
Седиште на субјектот на надзор	
Единствен матичен број на субјектот	
Шифра и назив на претежна дејност	
Одговорно лице односно законски застапник	
Датум и место на спроведување на надзорот	
Предмет на инспекциски надзор	
Име/имиња на инспекторите	

II Обврски и барања за усогласеност за субјектот на надзор кои произлегуваат од Законот за безбедност и здравје при работа

(„Сл. весник на РМ“ бр. 92/2007, 136/2011, 23/2013, 25/2013, 137/2013, 164/2013, 158/2014, 15/2015, 129/2015, 192/2015, 30/2016)

и („Сл. весник на РСМ “ бр.18/20)

Бр. на член	Законска обврска / барање	Усогласеност /Бодови
Член 11 став (1) и став (4)	Дали работодавачот има изготвено изјава за безбедност според прописот од членот 11 и спроведено на истата во писмена форма	ДА / НЕ 1 2 3 4 5
Член 13	Дали работодавачот им овозможил на вработените непосредно или преку свој претставник да учествуваат во утврдувањето на недостатоците и во подобрувањето на условите за работа, како и дали се консултирал и соработувал со вработените и претседателот на синдикалната организација односно синдикалниот претставник на репрезентативниот синдикат или претставникот на вработените таму каде што нема синдикат и претставникот на вработените за безбедност и здравје при работа за опасностите и последиците кои произлегуваат при изборот на работната опрема	ДА / НЕ 1 2 3 4 5
Член 14	Дали работодавачот не им дозволил пристап на вработени лица на работни места кои се изложени на сериозни и специфични опасности и дали а пред тоа добиле посебни упатства за работа	ДА / НЕ 1 2 3 4 5

Член 16	Дали работодавачот не им става финансиска обврска на вработените лица заради обезбедување на мерките за безбедност и здравје при работа, како и нарушувањето на здравјето на вработените	ДА / НЕ 1 2 3 4 5
Член 17 алинеја 1	Дали работодавачот има назначено едно или повеќе стручни лица одговорни за безбедност при работа	ДА / НЕ 1 2 3 4 5
Член 17 алинеја 2	Дали работодавачот има ангажирано овластена здравствена установа за вршење стручни задачи за здравје при работа	ДА / НЕ 1 2 3 4 5
Член 17 алинеја 3	Дали работодавачот донел безбедносни мерки против пожар според посебни прописи	ДА / НЕ 1 2 3 4 5
Член 17 алинеја 4	Дали работодавачот има донесено мерки за прва помош и евакуација за случај на опасност	ДА / НЕ 1 2 3 4 5
Член 17 алинеја 6	Дали работодавачот обезбедил лична заштитна опрема за вработените како и нејзина употреба	ДА / НЕ 1 2 3 4 5
Член 17 алинеја 7	Дали работодавачот извршил повремени прегледи и испитувања на работната средина и опрема	ДА / НЕ 1 2 3 4 5
Член 22	Дали работодавачот извршил здравствени прегледи на вработените	ДА / НЕ 1 2 3 4 5
Член 23 став (1)	Дали работодавачот го известил органот на државната управа надлежен за работите на инспекцијата за труд за започнување со вршење на дејноста, осум дена пред започнувањето со истата	ДА / НЕ 1 2 3 4 5

Член 23 став (2)	Дали работодавачот го известил писмено органот на државната управа надлежен за работите на инспекцијата за труд пред започнувањето со градежните работи за местото каде што ќе се изведуваат работите	ДА / НЕ 1 2 3 4 5
Член 24 став (4)	Дали работодавачот утврдил план за евакуација и спасување за вонредни ситуации	ДА / НЕ 1 2 3 4 5
Член 24 став (5)	Дали работодавачот организирал и обезбедил давање на прва помош на вработените во случај на повреда при работа	ДА / НЕ 1 2 3 4 5
Член 25 став (1) (2)	Дали работодавачот ги информирал вработените за безбедно извршување на работата преку писмени известувања и упатства	ДА / НЕ 1 2 3 4 5
Член 25 став (4)	Дали работодавачот не ги ставил на одговорност вработените кои го напуштиле работното место поради настаната сериозна и неизбежна опасност	ДА / НЕ 1 2 3 4 5
Член 26 став (1) и став (2)	Дали работодавачот ги информирал вработените и претседателот на синдикалната организација односно синдикалниот претставник на репрезентативниот синдикат или претставникот на вработените таму каде што нема синдикат и претставникот на вработените за безбедност и здравје при работа, времено вработените или вработените на друг работодавач, за секој ризик на работното место, како и за безбедносните мерки за елиминирање на штетните последици	ДА / НЕ 1 2 3 4 5
Член 27 став (1)	Дали работодавачот им дозволил на вработените и претседателот на синдикалната организација односно синдикалниот претставник на репрезентативниот синдикат или претставникот на вработените таму каде што нема синдикат и претставникот на вработените за безбедност и здравје при работа да учествуваат во дискусии за сите прашања кои се однесуваат за безбедност и здравје при работа	ДА / НЕ 1 2 3 4 5

Член 27 став(2)	Дали работодавачот им ја презентирал изјавата за безбедност на вработените и на нивните претставници	ДА / НЕ 1 2 3 4 5
Член 28 став (1)	Дали работодавачот избрал претставник(ци) на работниците за безбедност и здравје при работа	ДА / НЕ 1 2 3 4 5
Член 29 став (1)	Дали работодавачот избрал претставници на работниците за безбедност и здравје при работа согласно бројот на вработени	ДА / НЕ 1 2 3 4 5
Член 30 став (2)	Дали работодавачот му овозможил на претставникот непречено вршење на неговата функција	ДА / НЕ 1 2 3 4 5
Член 31 став (1)	Дали работодавачот му обезбедил на секој вработен соодветна обука за безбедност и здравје при работа преку теоретска и практична обука, за случај на вработување, преместување на ново работно место, воведување на нова технологија или средства за работа како и при измена на работниот процес	ДА / НЕ 1 2 3 4 5
Член 33 став (1)	Дали работодавачот ги одржува средствата за работа во исправна состојба преку повремени прегледи и испитувања во рокови утврдено со актот што тој го донесува, односно според упатствата на производителот, техничките прописи и стандарди	ДА / НЕ 1 2 3 4 5
Член 33 став (3)	Дали работодавачот не ставил во употреба опрема за работа која е испитана за безбедно работење	ДА / НЕ 1 2 3 4 5
Член 34	Дали работодавачот извршил испитување на хемиските, биолошките, физичките штетности, микроклима и осветленост во работните и помошните простории	ДА / НЕ 1 2 3 4 5

Член 35	Дали работодавачот извршил микроклиматски испитувања во рок од една година од денот на започнување на објектот со работа, односно по секоја промена на технолошкиот процес, реконструкција на објектот, реконструкција на техничките инсталации или при измена на технолошката опрема	ДА / НЕ 1 2 3 4 5
Член 36	Дали работодавачот во рок од 48 часа го известил органот на државната управа надлежен за работите на инспекцијата на трудот и претседателот на на синдикалната организација односно синдикалниот претставник на репрезентативниот синдикат или претставникот на вработените таму каде што нема синдикат и претставникот на вработените за безбедност и здравје при работа за секој смртен случај, колективна несреќа и повреди при работа кои предизвикуваат временна неспособност за работа повеќе од три работни дена, како и за секоја појава која претставува непосредна опасност и ја загрозува безбедноста на вработените при работа	ДА / НЕ 1 2 3 4 5
Член 37 став (1)	Дали работодавачот води евиденција согласно закон	ДА / НЕ 1 2 3 4 5
Член 41 став (1) и став (2)	Дали вработениот ги почитува пропишаните мерки за безбедност и здравје при работа за правилно користење на средствата за работа, не ја исклучува, менува или отстранува заштитните направи на опремата и дали ја користи пропишаната опрема за лична заштита, ја враќа на соодветно место и прави здравствени прегледи во согласност со овој закон	ДА / НЕ 1 2 3 4 5
Член 42-а став (2)	Дали работодавачот ги запознал студентите со мерките за безбедност и здравје при работа пред започнување со практичната работа во рудниците	ДА / НЕ 1 2 3 4 5
Член 42-б став (1)	Дали студентите кои изведуваат практична работа кај работодавачот потпишале изјава дека се запознаени со мерките за безбедност и здравје при работа	ДА / НЕ 1 2 3 4 5

Член 49 став (3)	Дали работодавачот постапил по решение на инспекторот за труд и во определениот рок ги отстранил утврдените неправилности и недостатоци	ДА / НЕ 1 2 3 4 5
---------------------	---	-------------------